

B S Избор на тип на прашалник (месечен или квартален).			
MES EC	Овде, впишете го бројот на месецот кога е направено интервјуто.	1. Јануари 2. Февруари 3. Март 4. Април 5. Мај 6. Јуни 7. Јули 8. Август 9. Септември 10. Октомври 11. Ноември 12. Декември	MON THL Y_N ONM ONT HLY
MON THL Y_N ONM ONT HLY	Месечен или квартален прашалник.	1. месечен 2. квартален	S1

C A Вовед			
S1	Дали имаме телефонски број кој би го искористиле за контакт на компанијата?	1. Да 2. Не	S2
S2	КОЈ Е МОМЕНТАЛНИОТ СТАТУС НА КОМПАНИЈАТА?	0. Немаме телефонски број за да ја контактираме компанијата 1. Се е во ред. Започни со интервјуто 2. Одбивање. Компанијата не сака(не сака веќе) да учествува во истражувањето 3. Закажано интервју 4. Никој не се јавува \ Компанијата е времено недостапна 5. Телефонскиот број не постои 6. Факс \ Модем 7. Телефонска секретарка 8. Компанијата не е соодветна \ Компанијата функционира во друга бизнис дејност 9. Станува збор за друга компанија 10. Компанијата е ликвидирана 11. Компанијата е во стечајна постапка 12. Компанијата не постои. Воопшто не е ни заведена во централниот регистар	A1
A1	Сектор на фирмата?	1. Услуги 2. Градежништво 3. Индустија 4. Малопродажба	E1

D E Податоци за фирмата			
E1	Матичен број на компанијата	_____ МБ	E2
E2	Име и презиме на контактот	_____ _____ _____	E3
E3	Позиција	_____ _____ _____	E4
E4	Име на фирмата	_____ _____ _____	E5
E5	Адреса на фирмата	_____ _____ _____ _____	E6
E6	Телефонски број на фирмата	_____	E7

E7	Факс		E8
E8	Емаил адреса		E9
E9	Анкета	1. Да 2. Не	B0

E G Индустија			
G1	Како се развиваше вашето производство во текот на последните 3 месеци? Тоа ...	1. се зголеми 2. остана непроменето 3. се намали	G2
G2	Дали сметате дека вашите сегашни нарачки се ... ?	1. Повеќе од доволни (над нормалата) 2. Доволни (нормални за сезоната) 3. Недоволни (под нормалата)	G3
G3	Дали сметате дека вашите сегашни нарачки за извоз се ... ?	1. повеќе од доволни (над нормалата) 2. доволни (нормални за сезоната) 3. недоволни (под нормалата) 4. нема извоз	G4
G4	Дали сметате дека вашите сегашни залихи на готови производи се ... ?	1. премногу големи (над нормалата) 2. соодветни (нормални за сезоната) 3. премногу мали (под нормалата)	G5
G5	Како очекувате да се развива вашето производство во текот на следните 3 месеци?	1. ќе се зголемува 2. ќе остане непроменето 3. ќе се намали	G6
G6	Како очекувате да се променат вашите продажни цени во следните 3 месеци? Тие ...	1. ќе се зголемат 2. ќе останат непроменети 3. ќе се намалат	G7
G7	Како очекувате да се промени вкупниот број на вработувања во вашата фирма во текот на следните 3 месеци? Тој ...	1. ќе се зголеми 2. ќе остане непроменет 3. ќе се намали	G8
G8	Кои се главните фактори кои во моментот го ограничуваат вашето производство?	-1- Ниту еден -2- Недоволна побарувачка -3- Кусок на работна сила -4- Кусок на материјали и/или опрема -5- Финансиски ограничувања -6- Други ограничувања	G9
G9	Со оглед на вашите сегашни книги на нарачки и очекуваната промена во побарувачката во текот на следните месеци, како го оценувате вашиот сегашен производствен капацитет?	1. Повеќе од доволен 2. Доволен 3. Недоволен	G10
G10	Колку месеци на производство се обезбедени со вкупните ваши сегашни нарачки?	_____ месеци	G11
G11	Како се развиваа вашите нарачки во текот на последните 3 месеци? Тие ...	1. се зголемија 2. останаа непроменети 3. се намалија	G12
G12	Како очекувате да се менуваат вашите нарачки наменети за извоз во текот на следните 3 месеци? Тие ...	1. ќе се зголемат 2. ќе останат непроменети 3. ќе се намалат	G13
G13	Со колкав капацитет во моментот работи вашата канцеларија (како процент од потполниот капацитет)?	_____ Компанијата во моментот работи со % од потполниот капацитет	G14
G14	Како се развиваше вашата конкурентска позиција на домашниот пазар во текот на последните 3 месеци? Таа ...	1. се подобри 2. остана непроменета 3. ослабна	G15
G15	Како се развиваше вашата конкурентска позиција на странските пазари во ЕУ во текот на последните 3 месеци? Таа ...	1. се подобри 2. остана непроменета 3. ослабна	G16

G16	Како се развиваше вашата конкурентска позиција на пазарите надвор од ЕУ во последните 3 месеци? Таа ...	1. се подобри 2. остана непроменета 3. ослабна	D00
-----	---	--	-----